

НОВИОТ АЛБА ГРУЕВСКИ ЌЕ СЕ

Желбата за освојување на власта е голема и посакувана и за ДУИ и за ДПА. Но, дали е толку голема што треба да заврши со нечие убиство? Тие на најбрутален начин се обидоа да ги наместат изборите, односно да ја фалсификуваат сликата за Македонија. Нивното очајно "победување" отиде до таму што воопшто не им пречеше присуството на меѓународната заедница, која фотографирајќи го настанот се обидуваше да ги исплаши предизвикувачите на инциденти. Но, попусто. Тие и пред нив воопшто не се посрамија за своите постапки, туку продолжија со полнењето на кутиите. Сепак, врв на безобразлукот беа т.н. полициски лица, инаку членови на една политичка партија, кои користејќи ја униформата на државата, односно на полицијата, отворено се ставија на страната на своите партиски другари, и активно учествуваа во големиот фалсификат.

Одлуката на премиерот Груевски по прегласувањето да одлучува кого ќе го избере за свој партнер во наредните четири години, ги изненади и ДУИ и ДПА. Кој ќе биде новиот станар на "Илинденска" б.б. ќе зависи од нивното однесување на прегласувањето, односно од освоената бројка, која се претпоставува дека ќе биде драстично различна од онаа на први јуни, пред сè, поради фактот што е речиси апсолутно невозможно и двете партии да имаат ист број пратенички мандати, како што беше случај на 1 јуни (13-13) или, пак, на едно избирачко место да биде забележана излезоност од речиси 100 проценти. Напротив, реалната бројка на мандатите што ќе ги донесе прегласувањето, всушност ќе го одреди идниот партнер на ВМРО-ДПМНЕ, кој по изборните нерегуларности остава простор во идната Влада да се најде место за ДУИ наместо за ДПА. Ваквото свртување на приказната на партијата на Груевски, пред сè, се должи на однесувањето на ДПА за време на изборите, но и поради фактот што ДУИ беше партијата која прва во Собранието ги поддржа

предвремените парламентарни избори.



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Република Македонија ја очекува уште еден изборен ден, по што ќе биде познато дали конечно сме го положиле тестот на демократската зрелост или, пак, засекогаш ќе останеме во мрачните балкански тунели на инциденти, убиства, полнења на кутии и мesteње на избори. Првичниот впечаток на меѓународната заедница од гласањето на први јуни беше жесток, особено оној на американската амбасадорка Џилијан Миловановиќ, која потенцира дека прегласувањето во недела всушност е последната шанса за Република Македонија да се отргне од балканското дно и сериозно да почне да размислува за европската иднина. Пред сè, поради фактот дека нашата земја е последна во регионот каде сè уште се случуваат инциденти, и која не може без нив да го заокружи изборниот процес.

На овие избори прв пат една партија, во случајов ВМРО-ДПМНЕ, оствари историска победа, освојувајќи 64 пратенички мандати. Но, од друга страна, истите ќе останат забележани и по тоа што се случија тешки инциденти кои завршија со жртва. Неспорен е фактот дека тие се случуваа во изборни единици каде претежно живее албанско население но, исто така, факт е дека Република Македонија добива таков извештај за текот на изборите поради кој одговорност носат и останатите граѓани, кои воопшто не учествувале ниту, пак, на било кој начин ги поддржувале изборните нерегуларности. Токму овој факт треба да ги загрижи оние кои нарачуваат и извршуваат инциденти за време на изборите. Адресата е позната - албанските политички партии, кои по сè изгледа за овие избори се надминаа себеси. Речиси ниедни претходни избори не можат да се споредат со нередот кој се направи на овие избори. Како на ниедни претходни избори партиските членови на ДУИ и на ДПА не беа толку брутално безобразни на очиглед на меѓународната заедница како што тоа беше на овие.

Желбата за освојување на власта е како е голема и посакувана и за ДУИ и за ДПА. Но, дали е толку голема што треба да има нечие убиство? Дали привилегијата да се биде дел од власта е позначајна од човечкиот живот, дали конечно тоа можеби е прашање на живот или на смрт? Да, токму така се однесуваа членовите на ДУИ и на ДПА на први јуни. По први - потоп! Ако не си дел од власта - ништо! И веројатно токму затоа на најбрутален начин се обидоа да ги наместат изборите, односно да ја фалсификуваат сликата за фактот дека во оваа земја можеби можат да се одржат фер и демо-



ДПА СО СЕРИОЗНИ ШАНСИ ДА ГО ИЗГУБИ МЕСТОТО ВО ВЛАДАТА?

кратски избори. Нивното очајно "победување" отиде до таму што воопшто не им пречеше присуството на меѓународната заедница, која фотографирајќи го настанот се обидуваше да ги исплаши предизвикувачите на инциденти. Но, попусто. Тие и пред нив воопшто не се посрамија за своите постапки, туку продолжија и натаму со полнењето на кутиите. Сепак, врв на безобразлукот беа т.н. полициски лица, инаку членови на една политичка партија, кои користејќи ја униформата на државата, односно на полицијата, отворено се ставиле на страната на своите партиски другари и активно учествувале во големиот фалсификат.

ДПА СЕ ПЛАШИ ОД ПРЕГЛАСУВАЊЕ!

Оваа лоша слика за Република Македонија, за жал, го обиколи светот. Практично и немаше медиум кој не известуваше за изборите во земјава, а кој не се концентрира исклучително само на инцидентите. Објавата дека ВМРО-ДПМНЕ победи со 64 пратеници, односно дека однесе историска победа падна во втор план или, пак, воопшто не беше спомната во извештаите. За жал, тоа беше сликата која за сопствената земја ја испративме во светот. Слика која вели дека не умееме да спроведеме фер и демократски избори, односно дека во нашата држава постои заедница, која сè уште смета дека победата треба да си ја обезбеди со полнење на избирачки кутии и со убиства, наместо на демократски начин.

Токму затоа очите на меѓународната заедница се свртени кон прегласувањето. Од тој ден ќе зависи како во ид-

НСКИ ПАРТНЕР НА ИЗБИРА ВО НЕДЕЛА!



ДУИ ЗАДОВОЛНА ОД ОДЛУКАТА ЗА ПРЕГЛАСУВАЊЕ!

нина Република Македонија ќе биде третирана, но и дали овој пат конечно ќе се стави крај на приказната, која години наназад за секои избори ја раскажуваат албанските политички партии. Она што се случи на први јуни е апсолутно непростливо. Оттаму, сосема е очекувана реакцијата на премиерот на Република Македонија, Никола Груевски, дека мора да има прегласување во местата обележани со бројни инциденти. Сепак, она што предизвика сериозна реакција кај албанските политички лидери е изјавата на Груевски дека ќе коалицира со политичката партија која не учествувала во изборните инциденти, што всушност значи повлекување на првичниот став дека негов партнер во Владата ќе биде ДПА.

Оваа изјава на премиерот сериозно се сфати кај ДПА или, пак, тие се почувствуваа повикани да изреагираат на неа? Како и да е, дека ДПА не е задоволна од неа говори и нејзиното однесување на седницата на Државната изборна комисија, каде претставникот од партијата на Тачи веќе ја обвини ДИК за некоректно работење, односно дека работи по

нечиј налог (!?), реагирајќи на поништувањето на изборниот процес во оние изборни единици каде се покажа дека убедливо победила ДПА. Наспроти ДПА, ДУИ апсолутно се согласува со поништувањето на изборите, потенцирајќи дека всушност на тој начин се покажало дека ДПА е таа која полнела кутии на денот на изборите. Но, дали за инцидентите е виновна само ДПА? Како е можно да постојат изборни единици во кои излезеноста била 94 проценти, од кои сите до еден гласале за ДУИ? Или како во Кондово и во Сарај, каде ДУИ не освоила ниту еден глас? Одговорот на овие прашања ќе се даде во недела, кога изборните местенки, да се надеваме, ќе бидат минато.

КОЈ ЌЕ СИ ЗАМИНЕ - ТАЧИ ИЛИ АХМЕТИ!?

Изборите во македонскиот политички блок се завршени. ВМРО-ДПМНЕ го победи СДСМ речиси со разлика три спрема еден. Дебаклот кој го доживеа опозицијата е најтежок досега. Според тоа, се разбира, од морални причини оставка поднесе претседателката на партијата, Радмила Шекеринска, чие повлекување од функцијата, по сè изгледа, во иднина ќе донесе дополнителни потреси и промени во оваа партија. За разлика од неа, претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, е сигурен во својата лидерска позиција, но истото не може да се каже и за претседателите на двете албански партии, ДПА и ДУИ, Мендух Тачи и Али Ахмети, кои по први јуни сериозно се соочуваат со притисокот да ги напуштат челните позиции.

Изборните нерегуларности кои албанските политички партии ги направиле на денот на изборите, на лидерите на ДУИ и на ДПА, Али Ахмети и Мендух Тачи, им донесе сериозни барања за нивно повлекување од фотелјите. Првите вак-

ви абери дојдоа од меѓународната заедница, која јавно осудувајќи ги изборните инциденти, вината ја посочи токму кон нив, според неа, тие раководат со сопственото членство. Иако претставниците на меѓународната заедница јавно не соопштија дека побарале тоа да се случи, сепак не го сокрија фактот дека тоа го посакуваат, при тоа надевајќи се дека со нивното заминување ќе заминат и начинот на освојување на албанското гласачко тело. Претседателите на ДПА и на ДУИ, иако за време на изборната кампања посочија дека ќе заминат од челните позиции доколку ги изгубат изборите, сепак во последно време како да атерираат од својот првичен став, фатени во небрано од одлуката на премиерот Груевски дека по прегласувањето ќе одлучува кого ќе го избере за свој партнер во наредните четири години.

Ваквата ситуација им остава потполно еднакви и отворени шанси и на ДУИ и на ДПА. Кој ќе биде новиот станар на "Илинденска" б.б. ќе зависи од нивното однесување на прегласувањето, односно од освојената бројка, за која се претпоставува дека ќе биде драстично различна од онаа со која завршија на први јуни, пред сè, поради фактот што е речиси апсолутно невозможно и двете партии да завршат со ист број пратенички мандати (13-13), како што беше случај или, пак, на едно избирачко место да биде забележана излезеност од речиси 100 проценти. Напротив, реалната бројка на мандатите кои ќе ги донесе прегласувањето, всушност ќе го одреди идниот партнер на ВМРО-ДПМНЕ, кој по изборните нерегуларности, остава простор во идната влада да се најде место за ДУИ наместо за ДПА. Ваквото свртување на приказната на партијата на Груевски, пред сè, се должи на однесувањето на ДПА за време на изборите, но и поради фактот што ДУИ беше партијата која во Собранието прва ги поддржа предвремениот парламентарни избори.



ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii
od 900 до 2100

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO

VERBINDUNG MIT
SPOJUVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0781 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93

Büro Offenbourg
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA



70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH